



"Невидените страдања на македонскиот народ се доказ дека владејачката реакција ги презира најисконските права на малцинствата и крваво ги задушува сите нивни барања".

"Федерацијата на балканските народи ќе придонесе за делумно стивнување на соперништвата и сигурно ќе донесе траен мир на Балканот".



ЗГРАДАТА НА АВСТРИСКИОТ ПАРЛАМЕНТ КАДЕ БРАНДАЈС БИЛ ПРАТЕНИК

ИРОНИЗИРАЊЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА ВИСТИНСКАТА ХУМАНОСТ

Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

Во писмениот одговор до "Балканска федерација" Максимилијан Брандајс ќе рече:

"Секое решение на некој проблем кој брутално го наметнала една од заинтересираните страни, мора да најде на отпор од другата страна, зашто оној кој се потпира на својата сила и брутално ја наметнува својата волја мисли дека лесно може да се откаже од било каков договор. Но, никогаш досега ниеден проблем не бил решен со сила. Затоа, сè додека на Балканот владее сегашната состојба, македонското прашање секогаш ќе претставува опасност за мирот и извор на загриженост. Поради тоа, сегашното решение на македонското прашање не само што е спротивно на принципите на правдата и на слободата, туку е и иронизирање на принципите на вистинската хуманост".

Во продолжение Брандајс коментира:

"Владејачката реакција ги

презира најисконските права на малцинствата (невидените страдања на македонскиот народ се доказ за тоа) и крваво ги задушува сите нивни барања.

Единствен лек за ваквата состојба е признавањето на фактот дека сите народи имаат еднакви права и дека ривалствата меѓу нив или меѓу делови од масите, како војните и угнетувањата кои произлегуваат од нив се судбоносни не само за угнетените туку и за угнетувачите, не само за победените туку и за победниците, зашто така се уништуваат и се упропастуваат најдобрите народни сили. Народните маси кои претставниците на реакцијата ги втурнале во национални колежи треба да ја сфатат оваа вистина. Кога народите ќе дојдат до тој заклучок, ќе им одзвони последниот час на денешните владејачки класи. Тогаш реакцијата сама по себе ќе се урне и ќе се отвори пат за сојузот меѓу народите и за нивна мирољубива соработка, што ќе им овозможи заемно да се дополнуваат".

Пратеникот на австрискиот Парламент коментира: "Мо-

жеби е можно да се остварат и преодни фази во кои точките на несогласување меѓу различните народи ќе се сведат на минимум, но таквото провизорно решение може да се добие само преку вистинска демократија, а никако преку денешните влади.

Федерацијата на балканските народи врз демократска основа сигурно ќе доне-

се траен мир на Балканот, толку потребен по вековните обиди за меѓусебно уништување, кои сопилале секаков напредок и ги уништувале темелите на културата. Таквата федерација ќе придонесе и за делумно стивнување на соперништвата кои потајно владеат меѓу европските народи и кои трајно го загрозуваат мирот".

Максимилијан Брандајс



Максимилијан Брандајс е роден на 3 јули 1894 година во Виена. По завршувањето на средното образование извесно време престојувал во странство и по враќањето во Виена работел како трговски службеник. Во текот на Првата светска војна бил тешко ранет. Од 1920 година бил претседател на Здружението на воените инвалиди на Виена и потпретседател на Централното здружение на воените инвалиди. Подоцна, во периодот од 5 декември 1930 до 17 февруари 1934 година бил пратеник во австрискиот Бундесрат, од чија архива се користени податоците за неговата биографија но, за жал, енигма е годината на неговата смрт. Познато е дека емигрирал во Соединетите Американски Држави каде најверојатно и починал, но тоа со сигурност не е потврдено од историчарите.